



ДХЛ ЕКСПРЕС

ДХЛ ВОДИЧ ЗА ЦЕНИ И УСЛУГИ 2022

МАКЕДОНИЈА

Информирајте се

ДХЛ го поврзува светот

Драги клиенти

Одржливост

Понуда на услуги

Како да испратите пратка со ДХЛ Експрес

Алатки за испраќање на пратки

Зони и ценовник

Дали сте подготвени да
испраќате пратки?
Добијте понуда за транспорт во MyDHL+

ДХЛ ГО ПОВРЗУВА СВЕТОТ



Опслужува во
ПОВЕЌЕ ОД 220+
земји и територии
ширум светот


280+ авиони



3.200+
објекти

2.200+
летови на ден

370+
ТАРА* сертификати



До крајот на 2050 година,
Deutsche Post DHL Group има за
цел да постигне логистика со
нула емисија на штетни гасови.

MISSION 2050
ZERO EMISSIONS
GOGREEN

484
МИЛИОНИ+
пратки
годишно

37.700+
возила



111.000
вработени


100.000+
Сервисни Места

ДРАГИ КЛИЕНТИ

Добредојдовте во водичот за цени и услуги за 2022 година. Користете го овој водич за да дознаете како со продуктите, услугите и алатките на ДХЛ Експрес, можеме да Ви излеземе во пресрет на Вашите логистички потреби. ДХЛ Експрес е лидер на глобалниот пазар и специјалист во меѓународниот транспорт и курирската достава. Повеќе од 50 години ги градиме и континуирано ги подобруваме нашите услуги, со помош на нашиот тим од 111.000 сертифицирани специјалисти за меѓународен транспорт, услужувајќи повеќе од 2,7 милиони клиенти на глобално ниво.

„Јас можам“ ставот на нашите меѓународни специјалисти е предизвикан како никогаш досега, со појавувањето на КОВИД-19 и неговото влијание врз глобалната економија, која се заснова на сложени меѓународни синџири на снабдување. Ни претставува чест да кажеме дека ДХЛ Експрес, заедно со останатите деловни единици на групацијата, игра голема улога во доставата на вакцини, преку непречено управување на повеќе синџири на снабдување, без никакви прекини или проблеми. ДХЛ безбедно испорача над **1.2 милијарди дози на КОВИД-19 вакцини, во над 160 земји од декември 2020 година, со што одигра клучна улога во глобалната имунизација.** Преку нашата групација DPDHL, правиме сè за да ги стабилизираме синџирите на снабдување на нашите клиенти и да обезбедиме континуитет во работењето. Прочитајте повеќе за ова во нашиот извештај [Отпорни на пандемијата.](#)

Истовремено, ние ја гледаме светлата иднина пред нас. Четири клучни теми ја сочинуваат нашата стратегија за 2025 год., која веруваме дека ќе влијае врз нашите клиенти. Како прва тема, **глобализацијата** ќе остане клучен тренд и понатаму, а логистиката нејзин клучен фактор. Кризата со КОВИД-19 покажа колку меѓународната поврзаност е важна за глобалната економија и животот на луѓето. Како втора тема, **електронската трговија**, во B2C и во B2B секторите расте побрзо од кога било досега. Нашиот „[Водич за B2B е-трговија: Традицијата е аут, дигитализацијата е ин](#)“ покажува дека до 2025 година, 80% од сите B2B продажни интеракции помеѓу добавувачите и купувачите ќе се одвиваат преку дигитални канали.



Како трета тема, **дигитализацијата** ДХЛ Експрес го трансформира начинот на кој потрошувачите и индустриите ги прифаќаат новите технологии. Ние им обезбедуваме на нашите клиенти најсовремени алатки за испорака - дознајте повеќе на страна [15](#) и посетете го [MyDHL+](#). Како четврта тема, размислувањата за **одржливост и стратегија за животна средина, социјала и управување (ESG)** се вградени во ДХЛ Експрес. За тоа што ДХЛ прави во оваа област, ќе прочитате на страна [4](#) и на нашиот [Портал за одржливост.](#)

Како Ваш логистички партнер, во 2021, инвестиравме повеќе од 1 милијарда евра глобално за да ја подобриме нашата инфраструктура. Како дел од глобалната стратегија Мисија 2050 - нула емисија на штетни гасови, ДХЛ Експрес Македонија инвестираше во нови електрични возила за преземање и достава.

Ве очекуваме за да Ви понудиме поддршка кон интернационализација на Вашиот бизнис. Ве молиме контактирајте нè на [MyDHL+](#), повикувајќи го Секторот за грижа за корисници на: 02/15 333.

Со почит,

ДХЛ Експрес Македонија



ОДРЖЛИВОСТ

ДХЛ го поврзува светот

► Одржливост

Понуда на услуги

Како да испратите пратка со ДХЛ Експрес

Алатки за испраќање на пратки

Зони и ценовник

НАШАТА МАПА ЗА ОДРЖЛИВОСТ

Правиме сè за да ја оствариме нашата мисија: **Поврзување на луѓето, подобрување на животот.** За да го направиме тоа, потребно е секој сегмент од нашиот бизнис да биде одржлив и имаме јасна визија како да ја реализираме нашата мисија:



Проекти против климатски промени

- Еколошки транспорт за преземање и достава и национален транспорт
- Лидер во одржливо воздухопловство
- Објекти со нула емисија на јаглеродни гасови
- Голем избор на еколошки продукти



Одлично место за работа

- Привлечете и зачувајте ги најдобрите потенцијали
- Воспоставена култура „Безбедноста на прво место“
- Работната средина на различност и инклузивност




Компанија од доверба

- Усогласеноста како составен дел од секојдневната работа
- Ефикасно управување во рамките на нашата организација
- Ние сме истомисленици со добавувачите и партнерите

Повеќе за одржливост во DPDHL и студии на случај, кликнете [овде](#)

GOGREEN


НАШИТЕ КЛУЧНИ ЦЕЛИ ЗА 2030



Намалување на емисиите на гас под 29 милиони тони до 2030 година



Инвестиција во еколошки технологии до 2030 година



Посветеност на иницијативи за научни цели

НАШИТЕ ЗАЛАГАЊА ПРОТИВ КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

Посветени сме на тоа да понудиме голем избор на еколошки продукти и решенија во индустријата. Веруваме дека заедно со нашите клиенти можеме позитивно да влијаеме врз животната средина. ДХЛ ќе инвестира 7 милијарди евра до 2030 година во проекти за подобрување на животната средина.

1. Еколошки транспорт за преземање и достава и национален транспорт

Ние ги декарбонизираме логистичките услуги со користење на одржливи воздухопловни горива, енергија и технологии со ниска содржина на јаглерод.



60% од доставите до крајна дестинација ќе се вршат со електрични возила до 2030 година.

2. Лидери во одржливо воздухопловство

Ги поддржуваме и инвестираме во најновите технологии, како за сопственото работење, така и за намалување на штетните емисии за нашите клиенти.



Поддржете ги иновативните технологии и понудата на еколошки продукти.

3. Објекти со нула емисија на јаглеродни гасови

Нашата цел е да ги искористиме најновите технологии со цел да изградиме објекти со нула емисија на јаглеродни гасови низ нашите подружници ширум светот.



100% од нашите нови објекти ќе бидат дизајнирани со нула емисија на јаглеродни гасови.

4. Избор на еколошки продукти

Ние им помагаме на нашите клиенти да ги намалат емисиите со секој сегмент од логистиката и да ги постигнат своите цели за одржливост.



Понудете еколошки алтернативи за сите основни продукти и решенија.

Кликнете [овде](#) за да прочитате за придобивките од нашите еколошки продукти

ПОНУДА НА УСЛУГИ

Извозни
услугиУвозни
услугиТранспорт низ
Македонија

Е-трговија

Изборни
услугиДополнителни
давачкиЦарински
услуги

Нашите основни услуги се временски одредени и Ви нудат безбеден транспорт од врата до врата, на пакети и документи, до и од речиси секоја земја и територија. Без разлика дали имате потреба од тоа Вашата пратка да биде доставена на почеток, во средина или до крај на работниот ден, нашите услуги нудат целосна видливост во следењето што Ви овозможува во секој момент да знаете каде е Вашата пратка.

ИЗВОЗНИ УСЛУГИ

DHL Express Worldwide

Нашiot најпопуларен продукт, DHL Express Worldwide, нуди услуга за достава до крајот на работниот ден насекаде низ светот, за колета до 70 кг и пратки до 1.000 кг. Во интегрираната ДХЛ мрежа нудиме сигурна и брза услуга до поголем број светски дестинации од која било друга курирска компанија за брза достава.

DHL Express 12:00

Со нашата услуга DHL Express 12:00, примачот ќе ги добие Вашите пратки пред 12:00 часот на пладне, следниот можен работен ден. DHL Express 12:00 нуди гаранција за враќање на паричниот надомест за премиум услуга и е достапна за потешки колета до 70 кг и за пратки до 300 кг.

DHL Express 9:00 (10:30 за во САД)

Нашата премиум услуга за достава до 9:00 часот (10:30 за во САД) која гарантира достава следниот можен работен ден или ден потоа, е достапна во повеќето деловни центри во Европа, Блискиот Исток, Африка, Азија и Америка. DHL Express 9:00 нуди гаранција за враќање на паричниот надомест за премиум услуга и е погодна за колета до 30 кг или пратки до 300 кг.

Нашите меѓународни услуги на кратко

	DHL Express Worldwide	DHL Express 12:00	DHL Express 9:00 (10:30 за во САД)
Опис на услуга	Достава до крајот на следниот можен работен ден	Достава пред 12 на пладне следниот можен работен ден	Достава пред 9:00 (10:30 за САД) следниот можен работен ден
Гаранција за поврат на средства	Не	Да*	Да*
Покриени земји и територии	Повеќе од 220 земји	152	87
Обиди за достава	2	2	2
Максимална тежина на колето (не на палета)	70 кг	70 кг	30 кг
Максимален број на колета по пратка	–	10	10
Максимални дозволени димензии на колето (Д x Ш x В)**	120 x 80 x 80 см	120 x 80 x 80 см	120 x 80 x 80 см
Максимална дозволена тежина на палета	300 кг	Палети не се прифатливи	Палети не се прифатливи
Максимална дозволена тежина на пратка	1.000 кг	300 кг	300 кг
Максимални дозволени димензии на палета (Д x Ш x В)	300 x 200 x 160 см	Палети не се прифатливи	Палети не се прифатливи

*Се применуваат дополнителни услови и правила – За повеќе детали посетете ја нашата веб страна: mydhl.express.dhl.

**Пратката се смета за неприфатлива доколку нејзиното пакување отсуствува или е несоодветно, или доколку транспортирањето на пратката би претставувало ризик за оштетување на опремата, другите пакувања или за повреда на персоналот. ДХЛ го задржува правото да не ја прифати или да ја врати пратката на испраќачот. Овие ограничувања од мрежата подлежат на промена со известување од 30 дена.

ПОНУДА НА УСЛУГИ

Извозни
услугиУвозни
услугиТранспорт низ
Македонија

Е-трговија

Изборни
услугиДополнителни
давачкиЦарински
услуги

УВОЗНИ УСЛУГИ

Со нашата услуга DHL Express Worldwide Import, можете да увезувате пратки од повеќе од 220 земји и територии во светот. Ова е повеќе од она што која било друга компанија за експресна достава може да го понуди. И уште повеќе, клиентот од Македонија може да направи увоз од Кина во која било друга земја во светот. Оваа услуга се нарекува пратка во трета земја.

Нема потреба од ангажирање на локален брокер или транспортер кој ќе се инволвира во кој било дел од процесот. Вие сте во потполна контрола со можноста да управувате со сите аспекти на Вашиот увоз, на многу едноставен начин.

ТРАНСПОРТ НИЗ МАКЕДОНИЈА

Доколку сакате да испраќате документи или пакети во рамките на Македонија, можеме да Ви ги понудиме нашите Time Definite Domestic производи со гарантирана достава до 9:00, 12:00 или до крајот на следниот можен работен ден.

DHL EXPRESS ENVELOPE

Нашата Express Envelope услуга овозможува меѓународна достава од врата до врата на документи до крајот на следниот можен работен ден. Исто така, оваа услуга нуди и, транспорт со неутрална емисија на јаглерод, без дополнителни трошоци. Услугата ги вклучува следните карактеристики:

- Документи до 300 грама
- Глобална покриеност
- Пратки кои се состојат единствено од документи
- Вклучено брендирано пакување
- GoGreen климатски неутрална услуга



ПОНУДА НА УСЛУГИ

Извозни
услугиУвозни
услугиТранспорт низ
Македонија

Е-трговија

Изборни
услугиДополнителни
давачкиЦарински
услуги

ДХЛ го поврзува светот

Одржливост

► Понуда на услуги

Како да испратите пратка со ДХЛ Експрес

Алатки за испраќање на пратки

Зони и ценовник

ИСКОРИСТЕТЕ ГО ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА Е-ТРГОВИЈА

Откријте и растете

Посетете го discover.dhl.com за да научите повеќе за тоа како ДХЛ им помага на компаниите кои се занимаваат со е-трговија, од стартап бизниси, па сè до големи претпријатија, советувајќи ги како да се прошират и пораснат меѓународно. Нашите водичи за земји фокусирани на е-трговија, нашиот „Водич за В2В Е-трговија“, алатките за истражување на клиенти, трендови и пазар, можат да Ви помогнат подобро да ги разберете Вашите клиенти и нивните потреби за транспорт.

Им помагаме на нашите клиенти да станат глобални со флексибилност и брзина за да го искористат огромниот потенцијал на меѓународната е-трговија.

Меѓународна е-трговија

Експлозијата во купувањето на интернет ги надминува границите, и изгледа дека овој тренд ќе продолжи. ДХЛ го поддржува меѓународниот раст на нашите клиенти со:

- Глобална покриеност
- Опции за Express достава
- Опции за флексибилна достава за примачи (погледнете подолу 'On Demand Delivery')
- Царинска експертиза и опции за наплата на царински давачки
- Консултативен совет за нашите клиенти за тоа како да ја зголемат продажбата и да го прошират својот бизнис широм светот.

Брзо, флексибилно и едноставно


Купувачите очекуваат достапност до нарачките - во кое било време и од кое било место. Опциите за достава на ДХЛ им даваат на клиентите посебна конкурентска предност: повеќе од 90% од купувачите онлајн ги разгледуваат достапните опции за достава пред да одат на наплата и нивната одлука е под влијание на брзината на доставата, флексибилноста и едноставноста на процесот на достава.



ON DEMAND DELIVERY

Алатката On Demand Delivery на ДХЛ, тековно ги информира примачите за транзитот на пратката, овозможувајќи им да ја презакажат доставата, да ја променат рутата на пратката, да им биде оставена или да ја подигнат пратката од Сервисно место на ДХЛ. On Demand Delivery претставува иновативна услуга, едноставна за употреба, која може да се користи на мобилен телефон и особено е погодна за доставки на домашна адреса.

Дизајнирана е да го подобри искуството на онлајн купувачите, особено за доставки на домашна адреса, услугата е достапна глобално, нуди трајни стандарди на услуга и хармонизирано искуство на корисникот.



Закажана достава

Достава без потпис/
оставете го Вашиот потписОставете кај сосед
или портирПреземи од
Сервисно МестоАлтернативна
адресаЧување на пратка поради
годишен одмор на
примачот
ondemand.dhl.com

ПОНУДА НА УСЛУГИ

Извозни услуги Увозни услуги Транспорт низ Македонија Е-трговија Изборни услуги Дополнителни давачки Царински услуги

ИЗБОРНИ УСЛУГИ

Погледнете ги давачките

ДХЛ Експрес нуди широк спектар на изборни услуги – од нестандартна достава и опции за плаќање, до климатски неутрален транспорт.

Специјално преземање или достава

Доколку Вашиот бизнис има потреба од специјално возило за преземање или достава на невообичаени пратки, или преземање или достава надвор од вообичаеното работно време, ние можеме да го организираме тоа за Вас.

Подготовка на пратка

Ова е едноставна, брза и сигурна услуга за сезонски или нередовни пратки за кои се потребни дополнителни средства за нивна подготовка. ДХЛ го води целиот процес од подготовка на товарен лист, селекција на содржината на пратката, соодветно означување на пратката, пакување, за потоа пратката да ја испрати на посакуваната дестинација во рамките на земјата или надвор од неа.

Саботна достава

Ние нудиме саботна достава до поголемите градови во повеќе од 70 земји.

Осигурување на пратка

За Ваше спокојство го препорачуваме нашето целосно осигурување за Вашите вредни или лични пратки, во случај на оштетување или губење.

Зголемена одговорност

Доколку испраќате лични и вредни документи како пасоши, документи за апликација за виза, сертификати или други вредни документи, со оваа услуга можете да ја зголемите стандардната ДХЛ одговорност. Оваа услуга обезбедува

покриеност и надомест на штета во случај на губење или оштетување на пратката.

Директен потпис

Доколку испраќате чувствителни документи или високо вредносна содржина, можете да побарате ДХЛ да обезбеди директен потпис од примачот или од претставник на адресата за достава. Со ДХЛ можете да бидете сигурни дека Вашата пратка нема да биде препратена, или доставена на алтернативна адреса.

Резидентна адреса

Клиентите кои испраќаат до домашна адреса или приватно престојувалиште, може да активираат специфични опции за доставата со назначување на адресата за достава како резидентна адреса. За таквите пратки, ДХЛ Експрес проактивно ќе го извести примачот преку електронска пошта или СМС порака, за напредокот на пратката. Потоа примачите можат да ја изберат најсоодветната опција за достава на веб-страницата на [On Demand Delivery](#).

Промена во фактурирање

Ова се применува кога клиентот бара промена на договорена информација за фактурирање на веќе издадена фактура, што ќе резултира со реиздавање на фактурата, и во случај на промена на ДХЛ сметка, одобрување на стара ДХЛ сметка и задолжување на нова сметка.

Неутрална достава

Оваа услуга овозможува достава на пратки - пакети, без да се открива декларираниот вредност на стоката на примачот, така што комерцијалната фактура ќе биде отстранета пред доставата.

УСЛУГИ ЗА НАПЛАТА НА ЦАРИНА И ДАНОК

Платени царина и данок

На барање на клиентот, ДХЛ ја царини пратката на дестинација и организира царинските, даночните и регулаторните давачки кои се плаќаат на дестинација, да бидат фактурирани на испраќачот или на трета страна, наместо да бидат фактурирани на примачот на пратката. Дополнителни давачки, врз основа на паушална стапка или процент од фискални давачки што се платени, ќе се фактурираат на страната која ги плаќа царинските давачки и данокот.

Назначен Увозник

На барање на клиентот, ДХЛ ја царини пратката на дестинација и организира царинските, даночните и регулаторните давачки кои се плаќаат на дестинација, да бидат фактурирани на назначен увозник на дестинација. Дополнителни давачки, врз основа на паушална стапка или процент од фискални давачки што се платени авансно, ќе се фактурираат на страната која ги плаќа царинските давачки и данокот.

ДХЛ авансно плаќање на царина и данок

Оваа услуга се однесува на увоз на царински пратки за кои ДХЛ ја искористил сопствената кредитна линија за авансно плаќање на царински, даночни или регулаторни давачки, во име на увозниците или клиентите. Дополнителни давачки, врз основа на минимална стапка или процент од фискалните давачки кои се авансно платени или е користена гаранција ќе се фактурираат на страната која ги плаќа царинските давачки и данокот.

ПОНУДА НА УСЛУГИ

Извозни услуги Увозни услуги Транспорт низ Македонија Е-трговија Изборни услуги Дополнителни давачки Царински услуги

ДОПОЛНИТЕЛНИ ДАВАЧКИ

Погледнете ги давачките

За да го одржува нивото на висококвалитетна услуга, дури и во вонредни услови, ДХЛ Експрес воведува дополнителни давачки за вонредни активности, воедно грижејќи се тие давачки да бидат фер и прифатливи за нашите клиенти.

Доплата за авионско гориво

Променлива месечна стапка за авионско гориво се пресметува на цената за транспорт за секоја пратка и на другите дополнителни давачки поврзани со транспортот. Ова произлегува од јавно достапните индекси за нафта, кои се достапни на веб-страницата на ДХЛ Експрес на следниов линк: mydhl.express.dhl. Цената е калибрирана секој месец според актуелната цена на нафтата од два месеци пред тековниот месец. Доплатата за авионско гориво се однесува на интернационалните пратки.

Преземање од или достава до оддалечена област

Фиксна доплата се пресметува кога пратката треба да се преземе од локација, или достави до локација која не е вклучена во мрежата на ДХЛ, односно е тешко достапна. Доплатата за преземање од, или достава до оддалечена област, се однесува на домашните и интернационалните пратки.

Колето со прекумерна тежина

Фиксна доплата се пресметува на секое колето, вклучувајќи и палета, чија реална или волуметриска тежина надминува 70 кг. Доплатата за колето со прекумерна зафатнина се однесува на домашни и интернационални пратки.

Колето со прекумерна зафатнина

Фиксна доплата се пресметува за секое колето, вклучувајќи и палета, чија единечна димензија надминува 120 см. Доплатата за колето со прекумерна зафатнина се однесува на домашни и интернационални пратки.

Самостојна палета

Фиксна доплата се пресметува за секоја палета во рамки на една пратка која не трпи дополнителен товар врз себе, на барање на испраќачот или поради обликот, пакувањето или содржината на пратката. Оваа доплата се однесува на домашни и интернационални пратки и не се однесува на колета под 30 кг.

Опасни материи

ДХЛ може да транспортира опасни материи во прифатливи количини. Пратките кои содржат опасни материи, ќе подлежат на проверка и ќе се пресмета соодветна дополнителна давачка за услуга. Може да се пресметаат и други дополнителни давачки.

ДХЛ го поврзува светот

Одржливост

► Понуда на услуги

Како да испратите пратка со ДХЛ Експрес

Алатки за испраќање на пратки

Зони и ценовник

Литиумски батерии

Дополнителни давачки се пресметуваат по пратка, кога ракувањето и транспортот на пратки вклучува Литиумски ИОН или Литиумски-метал батерии, согласно соодветните инструкции за пакување на IATA 966, 967, 969 и 970, Секција II.

Опасни материи во прифатливи количини

Фиксна доплата се пресметува по пратка, кога ракувањето и транспортот на пратки вклучува супстанции и стока во прифатливи количини во согласност со IATA регулативите за опасни материи.

Сув мраз UN1845

Дополнителна давачка за услуга се пресметува за ракување и транспорт на сув мраз UN1845, кој се користи како средство за замрзнување на неопасни материи.

Корекција на адреса

Фиксна доплата се пресметува на која било пратка за која е дадена неточна адреса за достава, во времето на курирското преземање, заради што доставата не може да се реализира и на дестинација се прават дополнителни напори за да се утврди точната адреса. Доплатата за корекција на адреса се однесува на домашни и интернационални пратки.

Внес на податоци

Фиксна доплата се пресметува за секоја пратка која е испратена со неелектронски, рачно пополнет товарен лист. Електронски генерираните товарни листови се бесплатни.

Дополнителни трошоци за безбедност

Дополнителен трошок се пресметува кога се испраќа пратка до земја дестинација, каде ДХЛ работи во услови на зголемен ризик поради континуирана воена состојба, граѓански немири или континуирани закани од тероризам (**Зголемен Ризик**), или кога се испраќа пратка до и од земја дестинација која е предмет на ограничена трговска размена наметната од Советот за безбедност на ОН (**Ограничени Дестинации**).

Додаток за Вонредна Состојба

Овој додаток се применува во исклучителни случаи кога од ДХЛ се бара да ги надомести трошоците поврзани со привремените вонредни ситуации кои се надвор од контролата на ДХЛ, и кои не можат претходно да се предвидат при склучување на договорот.

ПОНУДА НА УСЛУГИ

ДХЛ го поврзува светот

Одржливост

► Понуда на услуги

Како да испратите пратка со ДХЛ Експрес

Алатки за испраќање на пратки

Зони и ценовник

Извозни
услугиУвозни
услугиТранспорт низ
Македонија

Е-трговија

Изборни
услугиДополнителни
давачкиЦарински
услуги

ЦАРИНСКИ УСЛУГИ

Погледнете ги давачките

ДХЛ Експрес е меѓународен специјалист со големо царинско познавање и искуство. Нашиот широк спектар на царински услуги обезбедува непречен и ефикасен царински процес. Најдобро од сè, нашите царински експерти овозможуваат нашите клиенти да се фокусираат на нивната основна дејност и да се релаксираат додека пратките се испраќаат низ светот. Со нашата онлајн алатка (tas.dhl.com) Ви нудиме корисни царински информации кои ќе Ви бидат од помош при подготовка на Вашите пратки.

Известување до Брокер

На барање на увозникот, ДХЛ ќе ја предаде документација на назначениот брокер од страна на клиентот, за да ја спроведе увозната царинска постапка и да ја продолжи доставата до крајната дестинација, откако царинската постапка ќе биде завршена од страна на назначениот брокер. ДХЛ потоа не е одговорен за навремено поднесување на царинската документација или за ослободување на пратката.

Предавање на царински документи на назначен Брокер

На барање на увозникот, царинската постапка за ДХЛ Експрес пратката, се предава на назначен брокер по избор на клиентот. ДХЛ ќе ја пренесе одговорноста за пратката и релевантните царински документи на назначениот брокер, кој ќе изврши царинење и достава на пратката.

Нестандардно царинење

Применливо во одредени земји, во случај кога се увезува стока чија збирна вредност или тежина ги надминува ограничувањата поставени од царинските органи на дестинација или поради други законски барања, овие пратки се исклучуваат од рутинското царинење.

Складирање под царински надзор

Дополнителни давачки за складишнина се пресметуваат кога пратката влегува во склад под царински надзор и давачката за складирање под царински надзор е фиксна до 10 календарски дена. Овие дополнителни давачки се пресметуваат од првиот календарски ден од денот на пристигнувањето на пратката. Овие давачки се пресметуваат на оној што плаќа царина и данок.

Транзит на стока

Транзит на стока, се јавува кога од ДХЛ се бара царинската пратка со странско потекло, да се премести на друга локација надвор од царинскиот склад. Транзитот на стока, вообичаено се врши во рамките на земјата, или царинската унија, и претходи на конечното царинење од страна на увозникот или овластениот царински посредник. Транзит на стока се однесува

како на извозни, така и на увозни пратки, секогаш кога од ДХЛ се бара да отвори, ракува или пријави каков било вид трансфер на неоцаринета стока користејќи ја нашата гаранција.

Извозна царинска декларација

Применливо во земји каде извозната царинска декларација е потребна за пратки кои содржат стока која подлежи на дозвола или го надминуваат утврдениот вредносен или тежински лимит. Во зависност од земјата на потекло, испраќачите кои поднесуваат декларација онлајн, може да го избегнат овој локален трошок.

Влез на повеќе ставки

За пратки кои содржат повеќе од пет продукти (наименувања или тарифни броеви), се пресметува дополнителната давачка влез на повеќе ставки за сите дополнителни наименувања тарифни броеви. Како на пример - една пратка со повеќе производи или повеќе фактури. За сите стоки потребно е да има идентификација и мора да бидат класифицирани под посебен царински код/број.

Физичка интервенција

За пратки кои се застанати за физички преглед од страна на царинските органи, се пресметува доплата. Претходни договори за преглед вклучуваат целосен или делумен растовар, посебни обележувања на прототипи, девалвирање на примероци или само преглед на содржината на пратката.



КАКО ДА ИСПРАТИТЕ ПРАТКА СО ДХЛ ЕКСПРЕС

ДХЛ го поврзува светот

Одржливост

Понуда на услуги

► **Како да испратите пратка со ДХЛ Експрес**

Алатки за испраќање на пратки

Зони и ценовник

Подгответе ја Вашата пратка

Пакување на Вашата пратка

Плаќање за Вашата пратка

ПОДГОТВЕТЕ ЈА ВАШАТА ПРАТКА: ЕДНОСТАВНО КАКО 1-2-3

1 Тежина на пратка

- Ве молиме измерете ја тежината и димензиите на Вашата пратка.
- Доколку испраќате обемна, но лесна пратка, каде што волуметриската тежина е поголема од реалната тежина, трошокот за транспорт на пратката се пресметува според просторот што Вашата пратка го зазема во авионот. Ова е стандарден IATA метод. За да ја пресметате волуметриската тежина на пратката, едноставно помножете ја должината (см) со висината (см) и со ширината (см) и потоа поделете ја сумата со 5.000 за секое колето во пратката.
- На секое колето во пратката може повторно да се измери тежината и/или повторно да се измери волуметриската тежина од страна на ДХЛ за да се потврди оваа пресметка.

2 Потребна документација: товарен лист

- Сите пратки испратени по ДХЛ Експрес потребно е да имаат целосно пополнет ДХЛ товарен лист и ознаки соодветно прицврстени на секое колето. Ова ќе овозможи успешно движење на Вашата пратка во рамките на ДХЛ мрежата. Секој товарен лист, или ознака, се поединечно нумерирани за да можете да ја следите Вашата пратка, од преземање до достава.
- Исто така во зависност од содржината, вредноста, како и од земјата каде се испраќа Вашата пратка, истата може да има потреба да биде пропратена со царинска документација, како комерцијална фактура или профактура, како и друга дополнителна документација.

3 Потребна документација: фактура

- Комерцијална фактура или профактура се потребни кога се испраќа пакет до земји и територии надвор од земјата на потекло или надвор од царинската унија. Тоа е всушност изјава за вредност која ги содржи сите детали од трансакцијата и се користи од страна на царинската управа за пресметка на данок и царински давачки.
- Комерцијална фактура се користи кога стоката е дел од комерцијална трансакција, или е наменета за препродажба.
- Профактура се користи кога се испраќа пратка без комерцијална вредност (како на пример, кога се испраќаат примероци).



ИСПРАЌАТЕ ДО ЗЕМЈИТЕ ВО ЕУ?

Од први Јули 2021, се наплаќа ДДВ и се изработува формална царинска декларација за сите пратки кои не се документи, а се увезени во Европската Унија, заради промена на претходните царински регулативи. Ги засега сите испраќачи и примачи на пратки, до и од земјите во Европска Унија.

Ние можеме да Ви помогнеме подобро да ги разберете овие промени, да одбегнете задржување на пратките, како и казни од царинските органи.

Прочитајте повеќе на нашиот [Портал за ЕУ царински регулативи](#).

КАКО ДА ИСПРАТИТЕ ПРАТКА СО ДХЛ ЕКСПРЕС

ДХЛ го поврзува светот

Одржливост

Понуда на услуги

► Како да испратите пратка со ДХЛ Експрес

Алатки за испраќање на пратки

Зони и ценовник

Подгответе ја Вашата пратка

Пакување на Вашата пратка

Плаќање за Вашата пратка

ПОДГОТОВКА НА ФАКТУРАТА ЗА ВАШАТА ПРАТКА

Вашата фактура треба да ги содржи следните податоци:

1. БАНКАРСКИ ПОДАТОЦИ

Ова се банкарските податоци кои ќе бидат искористени во трансакцијата помеѓу продавачот и купувачот. Овие податоци не се потребни за некомерцијална/профактура.

2. ОПИС

Повеќе не е дозволено генерички или општ опис и истиот може да предизвика одложување во царинењето. Потребно е описот да ги вклучува ставките, количината, од што се направени, и за каква намена ќе се користат. Опис на ставки како „примероци“, „резервни делови“ или „електроника“ повеќе не се прифатливи поради безбедносни причини. На пример, наместо „електроника“ користете конкретен опис како „телевизор“.

3. ТАРИФЕН КОД

Ова е код кој служи за идентификација на производи користени од страна на земјата извозник за класифицирање на стоките кои се извезуваат. Тарифниот код помага при царинење на пратките и се одбегнува одложувањето.

4. ЗЕМЈА НА ПРОИЗВОДСТВО/ПОТЕКЛО

Ова се однесува на земјата на производство, не на земјата од каде се прави извозот. Доколку пратката е произведена во повеќе од една земја, Ве молиме наведете ги сите потекла.

5. ВКУПНА ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ

Претставува вкупна вредност од трансакцијата за царински потреби заснована на избраните инкотерми. Вкупната декларирана вредност потребно е да ги вклучува трошоците за транспорт и осигурување, доколку продавачот е одговорен за овие два елементи.

6. ТИП НА ИЗВОЗ

Опциите се следните: (1) Траен извоз, (2) Привремен извоз и (3) Поправка и Враќање.

7. ИНКОТЕРМИ

Внесете го Инкотермот кој најдобро ги опишува условите на трансакцијата. На пример, DAP (Delivered At Place).

8. ПРИЧИНА ЗА ИЗВОЗ

Причини за извоз може да бидат: за продажба, за поправка, после поправка, подарок, примерок, за лична употреба, не е за препродажба, замена, меѓукомпаниски трансфер или лични работи.

Commercial invoice						
Bank details				Exporter		
1.				Tax ID/VAT number		
Importer (bill to)				Date		
				Waybill number		
				Invoice number		
				Exporter code		
				Receiver if different from Importer		
				Tax ID/VAT number		
				Shipment reference		
Full description of goods	Commodity code	Item quantity	Unit value [Currency]	Subtotal value [Currency]	Net weight	Country of manufacture/origin
2.	3.					4.
Freight						
Insurance						
Total declared value/currency				Total net weight/kg(s)		
5.						
Total pieces				Total gross weight/kg(s)		
6. Type of export						
7. Incoterms						
8. Reason for export						
I/We hereby certify that the information contained in this invoice is true and correct and that the contents of the shipments are as stated above.						
Position in company				Signature		
				Company stamp		



КАКО ДА ИСПРАТИТЕ ПРАТКА СО ДХЛ ЕКСПРЕС

ДХЛ го поврзува светот

Одржливост

Понуда на услуги

▶ **Како да испратите пратка со ДХЛ Експрес**

Алатки за испраќање на пратки

Зони и ценовник

Подгответе ја Вашата пратка

Пакување на Вашата пратка

Плаќање за Вашата пратка

ПАКУВАЊЕ НА ВАШАТА ПРАТКА

За да се уверите дека Вашите пратки ќе се транспортираат сигурно и безбедно низ глобалната мрежа на ДХЛ Експрес, важно е истите да бидат спакувани и означени соодветно.

Водич за пакување

- Ве советуваме да не користите стари кутии, но доколку користите, бидете сигурни дека сите застарени етикети се отстранети пред употреба.
- Безбедно фиксирајте го товарниот лист за секое колето во Вашата пратка.
- Бар кодовите на товарниот лист се скенираат на повеќе места за време на транзитот на Вашата пратка. Ве молиме уверете се дека бар кодовите се видливи и не се завиткани со фолија, покриени или прелепувани со лента.
- Поставете го товарниот лист на најгорниот дел или странично на секое колето од Вашата пратка и Ве молиме осигурете се дека товарниот лист не ги покрива аглите односно рабовите на кутијата.
- Користете соодветни заштитни амбалажи, за лесно кршливи или деликатни предмети, за да се осигурате дека се спакувани што е можно подалеку од аглите на кутијата.
- За да се спречат несакани повреди на нашите вработени, Ве молиме обрнете особено внимание при пакување на остри предмети. Не смее да постои никаква можност содржината на пратката да го прободете или искине пакувањето.
- Секое единечно колето кое надминува тежина над 70 кг, потребно е да биде ставено на палета. Доколку испраќате пратка со повеќе колета, не е задолжително единечните колети да ги ставите на палета, ако истите не надминуваат тежина од 70 кг. На пример, пратка која се состои од 4 колета со тежина од 25 кг не е потребно да биде ставена на палета.

ДХЛ пакување

Нудиме различни високо квалитетни ДХЛ брендираны предмети за пакување, наменети за пратки во повеќе форми и големини:

- Пластични коверти
- Картонски коверти за документ
- Кутии во различни големини
- Туби
- Кутии за пакување на шишиња


За повеќе информации, Ве молиме погледнете го Водичот за Пакување на mydhl.express.dhl.

Забранета и Ограничена стока

Забранета стока

Долунаведената стока НЕМА да биде прифатена за транспорт со ДХЛ. Оваа листа вклучува стока која е забранета за транспорт по кој било закон, регулатива или статут на која било федерална, државна или локална власт на некоја земја од, до или низ преку кои стоката може да се транспортира. За меѓународен транспорт може да постои и дополнителна забранета стока специфична за земјата на дестинација. ДХЛ може со целосна дискреција да одбие да транспортира друга стока која не е наведена во долунаведената листа:

- Прачки (од кој било високо вредносен метал).
- Парични средства (вредносна валута - банкноти, валути и монети).
- Комплет огнено оружје, муниција, експлозиви / експлозивни направи вклучувајќи инертни експлозиви и парчиња за тестирање, воздушни пиштоли, реплика и имитација на огнено оружје.
- Човечки останки или пепел во секоја форма.
- Ловечки трофеи од животни, делови од животни како слонова коска и перка од ајкула, животински остатоци или пепел, во каква било форма или животински суровини и производи добиени од животни кои не се наменети за исхрана на луѓето, се забранети за движење од Конвенција за меѓународна трговија со загрозувани видови на дива флора и фауна (ЦИТЕС) и/или локален закон.
- Незаконска стока како фалсификувана роба и наркотични средства.
- Живи животни (вклучувајќи цицачи, рептили, риби, без'рбетници, водоземци, птици, инсекти, ларви и други).
- Посебно спакувани литиумски метални батерии под IATA PI968 и IATA PI965.
- Скапоцени и полускапоцени камења (сечени или несечени, полирани или неполирани).



КАКО ДА ИСПРАТИТЕ ПРАТКА СО ДХЛ ЕКСПРЕС

 ДХЛ го поврзува светот

 Одржливост

 Понуда на услуги

 ► **Како да испратите пратка со ДХЛ Експрес**

 Алатки за испраќање на пратки

 Зони и ценовник

Подгответе ја Вашата пратка

Пакување на Вашата пратка

Плаќање за Вашата пратка

Ограничена Стока

Долунаведената стока НЕМА да биде прифатена за транспорт, освен ако не е поинаку договорено со ДХЛ. За да се направи таков договор, ДХЛ ќе спроведе деловен случај и стоката одобрена за транспорт ќе биде евидентирана во писмена форма со клиентот.

- Огнено оружје, електричен пиштол, имитација или реплика на огнено оружје, делови од огнено оружје и реплика на муниција (вклучувајќи пушки, механизам за активирање на оружје, завртки и други механизми кои се произведуваат со единствена цел да се создаде функционално огнено оружје).
- Антиквитети и уметнички дела со вредност на пратка која надминува 500.000 ЕУР.
- Бандероли / Даночни налепници со вредност на пратка која надминува 500.000 ЕУР.
- Канабис за медицински потреби од законски (bona fide) фармацевтски производители со соодветни лиценци и таму каде што законски е дозволено да се доставува, кој мора да биде во форма на таблети или течна форма, мора да се носи со соодветен договор за соработка. Вредноста на една пратка не смее да надминува 10.000 ЕУР.
- Цигари, пури, производи од тутун и електронски цигари со вредност на пратката над 500.000 ЕУР.
- Комеморативни монети и медали со поединечна вредност или вкупна вредност на пратката од 2.000 ЕУР или повеќе спаѓаат во ограничена стока за транспорт.
- Опасни материи - ги вклучува, но и не се ограничува само на парфеми, лосиони за после бричење, аеросоли, запалливи супстанции, сув мраз, биолошки супстанции, UN класифицирани опасни материи и останати материи кои се класифицирани како такви според International

Air Transport Association regulations ("IATA"), the Agreement on Dangerous Goods by Road ("ADR") или International Maritime Dangerous Goods ("IMDG") регулативи.

- Финансиска и монетарна стока – ги вклучува, но и не се ограничува само на следниве примери: активирани SIM картички за мобилни телефони, празни или активирани кредитни или готовински картички, празни чекови, билети за настан, ливче за лото, парични средства или поштенски налози, припејд телефонски картички, акции, патнички чекови, ваучери/токени, неупотребени поштенски марки и други. Применливо за сите пратки чија вредност надминува 500.000 ЕУР.
- Крзно.
- Накит и часовници со поединечна вредност која надминува 5.000 ЕУР. Пратката не смее да надмине 100.000 ЕУР.

ПЛАЌАЊЕ ЗА ВАШАТА ПРАТКА

За услугите на ДХЛ Експрес можете да платите во готово, со кредитна картичка или преку банкарски трансфер. Можете да отворите сметка во ДХЛ Експрес за да платите преку банкарски трансфер. Сите корисници на ДХЛ сметка добиваат фактура на претходно договорена основа. За повеќе детали, Ве молиме стапете во контакт со Секторот за грижа за корисници во Вашата локална ДХЛ Експрес канцеларија или посетете го следниот линк: mydhl.express.dhl.



АЛАТКИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРАТКИ

 ДХЛ го поврзува светот

 Одржливост

 Понуда на услуги

 Како да испратите пратка со ДХЛ Експрес

 ► Алатки за испраќање на пратки

 Зони и ценовник

РЕШЕНИЈА ЗА ТРАНСПОРТ

Го правиме испраќањето на пратки, едноставно

ДХЛ Експрес нуди избор на електронски, решенија кои одговараат и на најсложените барања. Ние постојано инвестираме во водечките технологии на пазарот, за да им помогнеме на корисниците да управуваат и да ги следат пратките, да креираат етикети за транспорт, да добијат понуда, да закажат преземање на пратка од страна на курир и многу повеќе. Нашата електронска солуција покрива онлајн и офлајн опции, како и интегрирани решенија. Покрај тоа, нудиме специфични индустриски решенија, прилагодени на технолошкиот сектор и природните науки.



mydhl.express.dhl


MyDHL+ го осовременува начинот на испраќање пратки со комбинирање на алатките и услугите, кои нашите клиенти најмногу ги користат. Со својот смарт и мобилен интерфејс, клиентите сега можат да увезуваат, да извезуваат, да закажат преземање на пратка, да ги следат пратките и да плаќаат онлајн многу побрзо од кога било порано – сè со една посета, со една лозинка и без никаква главоболка. MyDHL+ го прави испраќањето пратки неверојатно лесно за управување, низ сложеноста на меѓународниот транспорт.





Мобилната апликација DHL Express Mobile Ви овозможува од едно место да ги следите Вашите пратки и да управувате со нивната достава. Можете да го лоцирате најблиското Сервисно место за да ја оставите или преземете Вашата пратка како и да ги проверите цените за транспорт на брз начин – од Вашиот паметен телефон. Достапни се и напредни услуги за GPS локација и скенирање на баркод со камера. Преземете ја апликацијата DHL Express Mobile денес, достапна за [Android](#) и [iOS](#).

DHL EXPRESS COMMERCE



Проширете ја Вашата веб продавница ширум светот со DHL Express Commerce. На Вашите клиенти, понудете им ги сите ДХЛ поволности, при наплата на продуктите од Вашата кошничка, во реално време. При увоз на дестинација, управувајте и испраќајте ги нарачките брзо и ефикасно, без комплициран увозен процес. Додадете ја моќта на ДХЛ Експрес на Вашиот бизнис со е-трговија, брзо и едноставно, добивајќи конкуретна предност. DHL Express Commerce нуди интеграција со најголемите платформи за е-трговија, вклучувајќи ги: Magento, Shopify, WooCommerce, Amazon и eBay.

Интеграција со системи за испорака

Користењето на EDI и XML услугите, Ви овозможува да ги интегрирате онлајн транспортните можности на ДХЛ, во Вашиот сопствен веб-сајт, во Вашата магацинска апликација, или во апликацијата за услуга на клиенти. Ова значи побрз и полесен пристап до транзитните времиња, цените и најавувањето курирско преземање, со систем за глобално следење на пратките.

Специјализирани решенија

ДХЛ нуди дополнителни поволности за бизниси кои имаат потреба од повеќе специјализирани решенија – на пример како Medical Express и Collect & Return услугите. За повеќе информации, Ве молиме контактирајте го Секторот за продажба.

ЗОНИ И ЦЕНОВНИК

ДХЛ го поврзува светот

Одржливост

Понуда на услуги

Како да испратите пратка со ДХЛ Експрес

Алатки за испраќање на пратки

► Зони и ценовник

Пресметајте ја цената на Вашата пратка

Изборни услуги

Дополнителни давачки

Царински услуги

Достапни услуги и ценовник по зони

Извозни услуги

Увозни услуги

Транспорт низ Македонија

ПРЕСМЕТАЈТЕ ЈА ЦЕНАТА НА ВАШАТА ПРАТКА



Определете во која зона се наоѓа Вашата дестинација (страна [18](#) и страна [19](#)) и дали Вашата пратка е документ или пакет.



Дали Вашата пратка е меѓународна (страна [5](#)) или во рамките на земјата (страна [6](#)) и колку брзо сакате да пристигне на дестинација?



Врз основа на тежината (страна [11](#)), зоната и приоритетот на пратката, потврдете ја основната цена (страна [20](#) и [21](#)) за извозни пратки, (страна [22](#) и [23](#)) за увозни пратки и (страна [24](#)) за транспорт низ Македонија.



Додадете изборна услуга (страна [8](#)) и проверете дали се применуваат дополнителни давачки (страна [9](#)).

Основна цена + Изборни услуги + Дополнителни давачки = Вкупна цена

ИЗБОРНИ УСЛУГИ

[Погледнете објаснување](#)

Изборни услуги	Метод на наплата	Наплата
Специјално преземање	По пратка	1.240 МКД по пратка или 28 МКД по кг, во зависност што е поголемо
Специјална достава	По пратка	2.480 МКД по пратка или 28 МКД по кг, во зависност што е поголемо
Подготовка на пратка	По пратка	1.240 МКД
Саботна достава	По пратка	1.860 МКД
Осигурување на пратка	По вредност на пратка	1.600 МКД или 1% од фактурната вредност на пратката, ако е поголема
Зголемена одговорност	По пратка	248 МКД
Директен потпис	По пратка	310 МКД
Резидентна адреса	По пратка	186 МКД
Промена во фактурирање	По фактура	620 МКД
Неутрална достава	По пратка	310 МКД
Услуги за наплата на царина и данок		
Платени царина и данок	Процент од пресметани давачки	2% од пресметани давачки со минимум од 930 МКД
Назначен увозник	Процент од пресметани давачки	2% од пресметани давачки со минимум од 620 МКД
ДХЛ авансно плаќање на царина и данок	Процент од пресметани давачки	2% од пресметани давачки со минимум од 620 МКД

ЗОНИ И ЦЕНОВНИК

Пресметајте ја цената на Вашата пратка

Изборни услуги

Дополнителни давачки

Царински услуги

Достапни услуги и ценовник по зони

Извозни услуги

Увозни услуги

Транспорт низ Македонија

ДОПОЛНИТЕЛНИ ДАВАЧКИ

[Погледнете објаснување](#)

Дополнителни давачки	Метод на наплата	Наплата
Доплата за авионско гориво	По пратка	Процент на транспортни и дополнителни давачки, според индекс: повеќе детали тука
Преземање од или достава до оддалечена област	По тежина на пратка	28 МКД по кг, 1.240 МКД минимум по пратка
Дополнително ракување		
Колето со прекумерна тежина	По колето	5.270 МКД
Колето со прекумерна зафатнина	По колето	3.720 МКД
Самостојна палета	По колето	11.470 МКД
Опасни материи		
Целосно опасни материи	По пратка	4.960 МКД
Литиумски батерии Секција I	По пратка	4.960 МКД
Опасни материи во прифатливи количини	По пратка	310 МКД
Сув мраз (UN1845)	По пратка	620 МКД
Корекција на адреса	По пратка	620 МКД
Внес на податоци	По пратка	310 МКД
Дополнителни трошоци за безбедност		
Зголемен ризик	По пратка	1.240 МКД
Ограничени дестинации	По пратка	1.860 МКД

ЦАРИНСКИ УСЛУГИ

[Погледнете објаснување](#)

Царински услуги	Метод на наплата	Наплата
Известување до брокер	По пратка	620 МКД
Предавање на царински документи на назначен Брокер	По пратка	620 МКД
Нестандардно царинење	По пратка	620 МКД
Складирање под царински надзор	По пратка, после десет календарски дена се пресметува пратка x кг x ден	453 МКД до 10 дена (над 10 дена се пресметува пратка x кг x ден)
Транзит на стока	По пратка	2.000 МКД
Извозна царинска декларација	По пратка	2.478 МКД
Влез на повеќе ставки	Стапка по линија, после 5тата линија	310 МКД
Физичка интервенција	По пратка	1.240 МКД

За целосна листа на дополнителни давачки и шпедитерски услуги, Ве молиме посетете ја нашата веб страна: [Дополнителни давачки](#) и [Царински услуги](#).

ЗОНИ И ЦЕНОВНИК

ДХЛ го поврзува светот

Одржливост

Понуда на услуги

Како да испратите пратка со ДХЛ Експрес

Алатки за испраќање на пратки

► Зони и ценовник

Пресметајте ја цената на Вашата пратка

Изборни услуги

Дополнителни давачки

Царински услуги

Достапни услуги и ценовник по зони

Извозни услуги

Увозни услуги

Транспорт низ Македонија

ДОСТАПНИ УСЛУГИ И ЦЕНОВНИК ПО ЗОНИ

Земји/територии	Зона	DHL Express Worldwide	DHL Express 12:00	DHL Express 9:00	Увозни услуги
Afghanistan	6	✓			✓
Albania	1	✓	✓	✓	✓
Algeria	6	✓			✓
American Samoa	6	✓	✓		✓
Andorra	3	✓	✓	✓	✓
Angola	6	✓	✓	✓	✓
Anguilla	6	✓			✓
Antigua	6	✓			✓
Argentina	6	✓	✓		✓
Armenia	6	✓	✓		✓
Aruba	6	✓			✓
Australia	6	✓	✓	✓	✓
Austria	2	✓	✓	✓	✓
Azerbaijan	6	✓	✓		✓
Bahamas	6	✓	✓	✓	✓
Bahrain	6	✓	✓	doc	✓
Bangladesh	6	✓			✓
Barbados	6	✓	✓	✓	✓
Belarus	3	✓	✓	✓	✓
Belgium	2	✓	✓	✓	✓
Belize	6	✓	✓		✓
Benin	6	✓			✓
Bermuda	6	✓	✓		✓
Bhutan	6	✓			✓
Bolivia	6	✓	✓	✓	✓
Bonaire	6	✓	doc		✓
Bosnia and Herzegovina	1	✓			✓
Botswana	6	✓	doc	doc	✓
Brazil	6	✓	✓	✓	✓
Brunei	6	✓			✓
Bulgaria	1	✓	✓		✓
Burkina Faso	6	✓	doc	doc	✓
Burundi	6	✓			✓
Cambodia	6	✓	✓		✓
Cameroon	6	✓	✓		✓
Canada	4	✓	✓	✓	✓
Canary Islands, The	6	✓			✓
Cape Verde	6	✓			✓
Cayman Islands	6	✓	doc	doc	✓
Central African Republic	6	✓			✓
Chad	6	✓			✓
Chile	6	✓	✓		✓
China, People's Republic	5	✓	doc		✓
Colombia	6	✓	✓	✓	✓
Comoros	6	✓			✓
Congo	6	✓			✓
Congo, Democratic Rep. of	6	✓	doc		✓
Cook Islands	6	✓			✓
Costa Rica	6	✓	✓		✓
Cote d'Ivoire	6	✓	doc		✓
Croatia	1	✓	✓	✓	✓
Cuba	6	✓			✓
Curacao	6	✓	✓	doc	✓
Cyprus	3	✓	doc	doc	✓
Czech Republic, The	2	✓	✓	✓	✓
Denmark	3	✓	✓	✓	✓
Djibouti	6	✓			✓
Dominica	6	✓	doc		✓
Dominican Republic	6	✓	✓	doc	✓

Земји/територии	Зона	DHL Express Worldwide	DHL Express 12:00	DHL Express 9:00	Увозни услуги
Ecuador	6	✓	doc		✓
Egypt	6	✓	✓	doc	✓
El Salvador	6	✓	✓	✓	✓
Eritrea	6	✓			✓
Estonia	3	✓	✓		✓
Eswatini	6	✓	✓	doc	✓
Ethiopia	6	✓			✓
Falkland Islands	6	✓			✓
Faroe Islands	6	✓			✓
Fiji	6	✓			✓
Finland	3	✓	✓		✓
France	2	✓	✓	✓	✓
French Guiana	6	✓	doc		✓
Gabon	6	✓	doc		✓
Gambia	6	✓			✓
Georgia	6	✓	✓		✓
Germany	2	✓	✓	✓	✓
Ghana	6	✓	✓	doc	✓
Gibraltar	3	✓	✓	✓	✓
Greece	1	✓	✓		✓
Greenland	6	✓			✓
Grenada	6	✓			✓
Guadeloupe	6	✓	doc		✓
Guam	6	✓	✓		✓
Guatemala	6	✓	✓		✓
Guernsey	3	✓	✓	✓	✓
Guinea Republic	6	✓	doc		✓
Guinea-Bissau	6	✓			✓
Guinea-Equatorial	6	✓			✓
Guyana (British)	6	✓	doc		✓
Haiti	6	✓	✓		✓
Honduras	6	✓	✓	doc	✓
Hong Kong SAR China	5	✓	✓	✓	✓
Hungary	2	✓	✓		✓
Iceland	6	✓	✓		✓
India	5	✓	doc		✓
Indonesia	6	✓			✓
Iran, Islamic Rep. of	6	✓			✓
Iraq	6	✓			✓
Ireland, Rep. of	3	✓	✓	✓	✓
Israel	3	✓			✓
Italy	2	✓	✓	✓	✓
Jamaica	6	✓	✓		✓
Japan	5	✓	✓		✓
Jersey	3	✓	✓	✓	✓
Jordan	6	✓	✓	✓	✓
Kazakhstan	6	✓	✓		✓
Kenya	6	✓	✓	doc	✓
Kiribati	6	✓			✓
Korea, D.P.R. of (North)	6	✓			✓
Korea, Rep. of (South)	5	✓	✓		✓
Kosovo	1	✓			✓
Kuwait	6	✓	✓	✓	✓
Kyrgyzstan	6	✓	✓		✓
Lao P.D.R.	6	✓	✓	doc	✓
Latvia	3	✓	✓	doc	✓
Lebanon	6	✓	✓	doc	✓
Lesotho	6	✓	✓	doc	✓
Liberia	6	✓			✓

doc = само документи ✓ = документи и пакети

Табелата продолжува на следната страна

За транзитно време и достапност на услугите DHL Express 9:00 и DHL Express 12:00 од адреса на преземање и до адреса на достава, Ве молиме проверете на нашата алатка DHL Sailability на следниот линк: dct.dhl.com. Колета со единечна должина до 300 см се прифатливи. Може да се пресметаат дополнителни давачки.

ЗОНИ И ЦЕНОВНИК

ДХЛ го поврзува светот

Одржливост

Понуда на услуги

Како да испратите пратка со ДХЛ Експрес

Алатки за испраќање на пратки

► Зони и ценовник

Пресметајте ја цената на Вашата пратка

Изборни услуги

Дополнителни давачки

Царински услуги

Достапни услуги и ценовник по зони

Извозни услуги

Увозни услуги

Транспорт низ Македонија

ДОСТАПНИ УСЛУГИ И ЦЕНОВНИК ПО ЗОНИ

Земји/територии	Зона	DHL Express Worldwide	DHL Express 12:00	DHL Express 9:00	Увозни услуги
Libya	6	✓			✓
Liechtenstein	2	✓	✓	✓	✓
Lithuania	3	✓	✓	✓	✓
Luxembourg	2	✓	✓	✓	✓
Macau SAR China	6	✓			✓
Madagascar	6	✓	✓		✓
Malawi	6	✓			✓
Malaysia	5	✓	✓	✓	✓
Maldives	6	✓			✓
Mali	6	✓			✓
Malta	3	✓	doc	doc	✓
Marshall Islands	6	✓	✓		✓
Martinique	6	✓	✓		✓
Mauritania	6	✓			✓
Mauritius	6	✓	✓	doc	✓
Mayotte	6	✓			✓
Mexico	4	✓	✓		✓
Micronesia, Fed. States of	6	✓			✓
Moldova, Rep. of	3	✓	✓		✓
Monaco	2	✓	✓	✓	✓
Mongolia	6	✓			✓
Montenegro, Rep. of	1	✓	doc		✓
Montserrat	6	✓			✓
Morocco	6	✓	✓	✓	✓
Mozambique	6	✓	doc	doc	✓
Myanmar	6	✓	doc		✓
Namibia	6	✓	doc	doc	✓
Nauru, Rep. of	6	✓			✓
Nepal	6	✓			✓
Netherlands, The	2	✓	✓	✓	✓
Nevis	6	✓	doc		✓
New Caledonia	6	✓			✓
New Zealand	6	✓	✓	✓	✓
Nicaragua	6	✓	✓	✓	✓
Niger	6	✓			✓
Nigeria	6	✓	✓		✓
Niue	6	✓			✓
Northern Mariana Islands	6	✓			✓
Norway	3	✓	✓		✓
Oman	6	✓	✓		✓
Pakistan	6	✓	✓	doc	✓
Palau	6	✓			✓
Panama	6	✓	✓		✓
Papua New Guinea	6	✓			✓
Paraguay	6	✓	✓	✓	✓
Peru	6	✓	✓		✓
Philippines, The	6	✓	✓	✓	✓
Poland	2	✓	✓	✓	✓
Portugal	3	✓	✓	✓	✓
Puerto Rico	6	✓	✓	✓	✓
Qatar	6	✓	✓	✓	✓
Reunion, Island of	6	✓	✓		✓
Romania	2	✓	✓		✓
Russian Federation, The	5	✓	✓	doc	✓
Rwanda	6	✓			✓
Samoa	6	✓			✓
San Marino	2	✓	✓	✓	✓
Sao Tome & Principe	6	✓			✓

Земји/територии	Зона	DHL Express Worldwide	DHL Express 12:00	DHL Express 9:00	Увозни услуги
Saudi Arabia	5	✓	✓	✓	✓
Senegal	6	✓	✓	doc	✓
Serbia, Rep. of	1	✓			✓
Seychelles	6	✓			✓
Sierra Leone	6	✓	doc		✓
Singapore	5	✓	✓	✓	✓
Slovakia	2	✓	✓	✓	✓
Slovenia	1	✓	✓	doc	✓
Solomon Islands	6	✓			✓
Somalia	6	✓			✓
Somaliland, Rep. (N. Somalia)	6	✓			✓
South Africa	6	✓	✓	doc	✓
South Sudan	6	✓			✓
Spain	3	✓	✓	✓	✓
Sri Lanka	6	✓	✓	✓	✓
St. Barthelemy	6	✓	doc		✓
St. Eustatius	6	✓	✓		✓
St. Helena	6	✓			✓
St. Kitts	6	✓	doc		✓
St. Lucia	6	✓	doc		✓
St. Maarten	6	✓	✓	✓	✓
St. Vincent	6	✓			✓
Sudan	6	✓			✓
Suriname	6	✓			✓
Sweden	3	✓	✓	✓	✓
Switzerland	2	✓	✓	✓	✓
Syria	6	✓			✓
Tahiti	6	✓			✓
Taiwan	5	✓	✓	✓	✓
Tajikistan	6	✓			✓
Tanzania	6	✓	doc	doc	✓
Thailand	6	✓	✓	✓	✓
Timor-Leste	6	✓			✓
Togo	6	✓			✓
Tonga	6	✓			✓
Trinidad and Tobago	6	✓	✓	✓	✓
Tunisia	6	✓			✓
Turkey	3	✓	✓		✓
Turkmenistan	6	✓	✓		✓
Turks and Caicos Islands	6	✓	doc		✓
Tuvalu	6	✓			✓
Uganda	6	✓	doc	doc	✓
Ukraine	3	✓	✓	✓	✓
United Arab Emirates	5	✓	✓	✓	✓
United Kingdom	2	✓	✓	✓	✓
United States of America	4	✓	✓	10:30	✓
Uruguay	6	✓	✓	✓	✓
Uzbekistan	6	✓	✓		✓
Vanuatu	6	✓			✓
Vatican City	2	✓	✓		✓
Venezuela	6	✓			✓
Vietnam	6	✓	doc	doc	✓
Virgin Islands (British)	6	✓	✓	✓	✓
Virgin Islands (US)	6	✓			✓
Yemen, Rep. of	6	✓			✓
Zambia	6	✓	✓	doc	✓
Zimbabwe	6	✓	doc		✓

doc = само документи ✓ = документи и пакети

За транзитно време и достапност на услугите DHL Express 9:00 и DHL Express 12:00 од адреса на преземање и до адреса на достава, Ве молиме проверете на нашата алатка DHL Capability на следниот линк: dct.dhl.com. Колета со единечна должина до 300 см се прифатливи. Може да се пресметаат дополнителни давачки.

ЗОНИ И ЦЕНОВНИК

Пресметајте ја цената на Вашата пратка

Изборни услуги

Дополнителни давачки

Царински услуги

Достапни услуги и ценовник по зона

Извозни услуги

Увозни услуги

Транспорт низ Македонија

Цени за извоз по зона и продукт

DHL EXPRESS WORLDWIDE

Тежина во кг	Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6
Документи до 0,3 кг						
0,3	2.382	2.619	2.838	2.989	3.373	3.977
Документи само до 2 кг						
0,5	2.583	2.840	3.131	3.439	3.829	4.281
1	3.084	3.341	3.758	4.191	4.599	5.313
1,5	3.585	3.842	4.385	4.943	5.369	6.345
2	4.086	4.343	5.012	5.695	6.139	7.377
Документи од 2,5 кг и пакети од 0,5 кг						
0,5	3.749	3.928	4.070	4.213	4.676	5.434
1	4.138	4.442	4.712	4.984	5.470	6.359
1,5	4.527	4.955	5.353	5.753	6.263	7.283
2	4.916	5.468	5.994	6.522	7.056	8.207
2,5	5.305	5.981	6.635	7.291	7.849	9.131
3	5.621	6.293	7.071	7.857	8.495	9.908
3,5	5.937	6.605	7.507	8.423	9.141	10.685
4	6.253	6.917	7.943	8.989	9.787	11.462
4,5	6.569	7.229	8.379	9.555	10.433	12.239
5	6.885	7.541	8.815	10.121	11.079	13.016
5,5	7.136	7.789	9.124	10.553	11.524	13.652
6	7.387	8.037	9.433	10.985	11.969	14.288
6,5	7.638	8.285	9.742	11.417	12.414	14.924
7	7.889	8.533	10.051	11.849	12.859	15.560
7,5	8.140	8.781	10.360	12.281	13.304	16.196
8	8.391	9.029	10.669	12.713	13.749	16.832
8,5	8.642	9.277	10.978	13.145	14.194	17.468
9	8.893	9.525	11.287	13.577	14.639	18.104
9,5	9.144	9.773	11.596	14.009	15.084	18.740
10	9.395	10.021	11.905	14.441	15.529	19.376
11	9.827	10.449	12.473	15.009	16.261	20.260
12	10.259	10.877	13.041	15.577	16.993	21.144
13	10.691	11.305	13.609	16.145	17.725	22.028
14	11.123	11.733	14.177	16.713	18.457	22.912
15	11.555	12.161	14.745	17.281	19.189	23.796
16	11.987	12.589	15.313	17.849	19.921	24.680
17	12.419	13.017	15.881	18.417	20.653	25.564
18	12.851	13.445	16.449	18.985	21.385	26.448

Табелата продолжува на следната страна

ЗОНИ И ЦЕНОВНИК

Пресметајте ја цената на Вашата пратка

Изборни услуги

Дополнителни давачки

Царински услуги

Достапни услуги и ценовник по зона

Извозни услуги

Увозни услуги

Транспорт низ Македонија

Цени за извоз по зона и продукт

DHL EXPRESS WORLDWIDE

Тежина во кг	Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6
19	13.283	13.873	17.017	19.553	22.117	27.332
20	13.715	14.301	17.585	20.121	22.849	28.216
21	14.237	14.819	18.229	21.041	23.795	29.586
22	14.759	15.337	18.873	21.961	24.741	30.956
23	15.281	15.855	19.517	22.881	25.687	32.326
24	15.803	16.373	20.161	23.801	26.633	33.696
25	16.325	16.891	20.805	24.721	27.579	35.066
26	16.847	17.409	21.449	25.641	28.525	36.436
27	17.369	17.927	22.093	26.561	29.471	37.806
28	17.891	18.445	22.737	27.481	30.417	39.176
29	18.413	18.963	23.381	28.401	31.363	40.546
30	18.935	19.481	24.025	29.321	32.309	41.916
40	24.165	24.741	30.625	38.631	41.879	55.666
50	29.395	30.001	37.225	47.941	51.449	69.416
60	34.625	35.261	43.825	57.251	61.019	83.166
70	39.855	40.521	50.425	66.561	70.589	96.916
За секој дополнителен 0,5 кг						
над 10	216	214	284	284	366	442
над 20	261	259	322	460	473	685
За секој дополнителен 1 кг						
30,1 - 70,0	523	526	660	931	957	1.375
70,1 - 300,0	539	543	680	968	998	1.435
300,1 - 1.000*	593	598	749	1.066	1.099	1.580

DHL Express 12:00 – Гарантирана достава пред 12:00 часот следниот можен работен ден во повеќе од 152 земји ширум светот. Додадете 310 МКД на DHL Express Worldwide.

DHL Express 9:00 (10:30 за САД) – Гарантирана достава пред 9:00 часот следниот можен работен ден во повеќе од 87 земји ширум светот. 1.550 МКД (620 МКД на DHL Express 10:30 за САД).

Сите тежини се заокружуваат на следните цели 0,5 кг за пратки до 30 кг и на следните цели 1 кг за пратки над 30 кг.

Цените се во денари и во цените не се вклучени царински давачки, данок, давачки поврзани со царина, ДДВ и сите дополнителни давачки. Се применуваат услови и правила – за повеќе информации посетете ја веб-страницата mydhl.express.dhl.

*DHL Експрес не прифаќа пратки чија тежина надминува 1.000 кг, или содржат колета чија тежина надминува 300 кг или чија должина надминува 300 см, и/или не ги исполнуваат стандардите на DHL за пакување. Погледнете го нашиот Водич за Пакување на mydhl.express.dhl. Овие ограничувања во мрежата се предмет на промена со 30 дена претходно најавено известување.

Во случај која било земја да ја напушти Европската Унија, DHL го задржува правото да ги промени цените и зоните со 30 дена претходно најавено известување.

ЗОНИ И ЦЕНОВНИК

Пресметајте ја цената
на Вашата праткаИзборни
услугиДополнителни
давачкиЦарински
услугиДостапни услуги и
ценовник по зонаИзвозни
услугиУвозни
услугиТранспорт низ
Македонија

Цени за увоз по зона и продукт

DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT

Тежина во кг	Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6
Документи само до 2 кг						
0.5	3.054	3.385	3.729	3.958	4.242	4.965
1	3.771	3.929	4.446	4.795	5.088	5.861
1.5	4.192	4.468	5.163	5.632	5.934	6.757
2	4.613	5.007	5.880	6.469	6.780	7.653
Документи од 2,5 кг и пакети од 0,5 кг						
0.5	4.142	4.323	4.458	4.566	5.166	5.858
1	4.587	4.893	5.217	5.455	6.000	6.789
1.5	5.032	5.463	5.976	6.344	6.834	7.720
2	5.477	6.033	6.735	7.233	7.668	8.651
2.5	5.922	6.603	7.491	8.118	8.500	9.582
3	6.302	6.983	7.998	8.752	9.141	10.453
3.5	6.682	7.363	8.505	9.386	9.782	11.324
4	7.062	7.743	9.012	10.020	10.423	12.195
4.5	7.442	8.123	9.519	10.654	11.064	13.066
5	7.822	8.503	10.026	11.288	11.705	13.937
5.5	8.090	8.771	10.355	11.750	12.237	14.587
6	8.358	9.039	10.684	12.212	12.769	15.237
6.5	8.626	9.307	11.013	12.674	13.301	15.887
7	8.894	9.575	11.342	13.136	13.833	16.537
7.5	9.162	9.843	11.671	13.598	14.365	17.187
8	9.430	10.111	12.000	14.060	14.897	17.837
8.5	9.698	10.379	12.329	14.522	15.429	18.487
9	9.966	10.647	12.658	14.984	15.961	19.137
9.5	10.234	10.915	12.987	15.446	16.493	19.787
10	10.502	11.183	13.316	15.908	17.025	20.437
11	10.950	11.631	13.924	16.538	17.783	21.373
12	11.398	12.079	14.532	17.168	18.541	22.309
13	11.846	12.527	15.140	17.798	19.299	23.245
14	12.294	12.975	15.748	18.428	20.057	24.181
15	12.742	13.423	16.356	19.058	20.815	25.117
16	13.190	13.871	16.964	19.688	21.573	26.053
17	13.638	14.319	17.572	20.318	22.331	26.989
18	14.086	14.767	18.180	20.948	23.089	27.925

Табелата продолжува на следната страна

ЗОНИ И ЦЕНОВНИК

Пресметајте ја цената на Вашата пратка

Изборни услуги

Дополнителни давачки

Царински услуги

Достапни услуги и ценовник по зони

Извозни услуги

Увозни услуги

Транспорт низ Македонија

Цени за увоз по зона и продукт

DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT

Тежина во кг	Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6
19	14.534	15.215	18.788	21.578	23.847	28.861
20	14.982	15.663	19.396	22.208	24.605	29.797
21	15.474	16.149	20.026	23.112	25.581	31.257
22	15.966	16.635	20.656	24.016	26.557	32.717
23	16.458	17.121	21.286	24.920	27.533	34.177
24	16.950	17.607	21.916	25.824	28.509	35.637
25	17.442	18.093	22.546	26.728	29.485	37.097
26	17.934	18.579	23.176	27.632	30.461	38.557
27	18.426	19.065	23.806	28.536	31.437	40.017
28	18.918	19.551	24.436	29.440	32.413	41.477
29	19.410	20.037	25.066	30.344	33.389	42.937
30	19.902	20.523	25.696	31.248	34.365	44.397
40	25.652	26.263	32.806	41.458	44.985	59.547
50	31.402	32.003	39.916	51.668	55.605	74.697
60	37.152	37.743	47.026	61.878	66.225	89.847
70	42.902	43.483	54.136	72.088	76.845	104.997
За секој дополнителен 0,5 кг						
над 10	224	224	304	315	379	468
над 20	246	243	315	452	488	730
За секој дополнителен 1 кг						
30,1 - 70,0	575	574	711	1.021	1.062	1.515
70,1 - 300,0	606	604	747	1.092	1.124	1.603
300,1 - 1.000*	626	624	773	1.129	1.168	1.675

Сите тежини се заокружуваат на следните цели 0,5 кг за пратки до 30 кг и на следните цели 1 кг за пратки над 30 кг.

Цените се во денари и во цените не се вклучени царински давачки, данок, давачки поврзани со царина, ДДВ и сите дополнителни давачки. Се применуваат услови и правила – за повеќе информации посетете ја веб-страницата mydhl.express.dhl.

*ДХЛ Експрес не прифаќа пратки чија тежина надминува 1.000 кг, или содржат колета чија тежина надминува 300 кг или чија должина надминува 300 см, и/или не ги исполнуваат стандардите на ДХЛ за пакување. Погледнете го нашиот Водич за Пакување на mydhl.express.dhl. Овие ограничувања во мрежата се предмет на промена со 30 дена претходно најавено известување.

Во случај која било земја да ја напушти Европската Унија, ДХЛ го задржува правото да ги промени цените и зоните со 30 дена претходно најавено известување.

ЗОНИ И ЦЕНОВНИК

ДХЛ го поврзува светот

Одржливост

Понуда на услуги

Како да испратите пратка со ДХЛ Експрес

Алатки за испраќање на пратки

► Зони и ценовник

Пресметајте ја цената
на Вашата праткаИзборни
услугиДополнителни
давачкиЦарински
услугиДостапни услуги и
ценовник по зониИзвозни
услугиУвозни
услугиТранспорт низ
Македонија

ТРАНСПОРТ НИЗ МАКЕДОНИЈА

ДХЛ достава на документи и пакети од врата до врата, од и до сите поголеми градови во Македонија. На располагање Ви се нашите канцеларии во Битола, Велес, Гевгелија, Гостивар, Кавадарци, Кичево, Куманово, Охрид, Прилеп, Скопје, Струмица, Тетово и Штип, кои ги покриваат и градовите во радиус од 30км. од центарот на градот (пр. Кочани, Неготино и Струга).

DHL SameDay Domestic

Тежина во кг.	Цена (МКД)
1,00	653,00
2,00	746,00
3,00	839,00
4,00	932,00
5,00	1.025,00
+1 кг.	140,00

DHL SameDay Domestic

Со внатрешната ДХЛ достава истиот ден (SameDay Domestic), пратката може да се преземе пред 12:00 часот и да се достави пред 18:00 часот, истиот ден. Услугата SameDay Domestic, на ДХЛ, Ви овозможува да ја подобрите Вашата грижа за корисници и постпродажни услуги. Со ДХЛ достава истиот ден, добивате повеќе време, кога деловниот свет во кој се наоѓате Ви наметнува временски рокови, кои постојано се скратуваат. Во моментов оваа услуга ја нудиме само во рамките на ист град.

DHL Express 18:00 Domestic

Внатрешна брза достава за Вашите документи и пакети, од врата до врата, до крајот на следниот можен работен ден. Нашата популарна услуга Domestic Express 18:00, за достава до 18:00 часот, Ви нуди сигурно и економично решение за испраќање на Вашите итни пакети или документи, од врата до врата, до скоро сите поголеми градови во Македонија.

DHL Express 9:00 Domestic

Кога Вашите документи или пакети треба да се достават пред 9:00 часот до поголемите градови во Македонија, нашата услуга Domestic Express 9:00 е решението што Ви е потребно.

На цената за Domestic Express 18:00 додадете 240,00 денари + ДДВ.

Domestic Express 18:00

Тежина во кг.	Цена (МКД)
0,1 - 5,0	250,00
5,1 - 6,0	300,00
6,1 - 7,0	350,00
7,1 - 8,0	400,00
8,1 - 9,0	450,00
9,1 - 10,0	500,00
10,1 - 11,0	515,00
11,1 - 12,0	530,00
12,1 - 13,0	545,00
13,1 - 14,0	560,00
14,1 - 15,0	575,00
15,1 - 16,0	590,00
16,1 - 17,0	605,00
17,1 - 18,0	620,00
18,1 - 19,0	635,00
19,1 - 20,0	650,00
20,1 - 21,0	660,00
21,1 - 22,0	670,00
22,1 - 23,0	680,00
23,1 - 24,0	690,00
24,1 - 25,0	700,00
25,1 - 26,0	710,00
26,1 - 27,0	720,00
27,1 - 28,0	730,00
28,1 - 29,0	740,00
29,1 - 30,0	750,00

DHL Express 12:00 Domestic

Кога Вашите документи или пакети треба да се достават пред 12:00 часот до поголемите градови во Македонија, нашата услуга Domestic Express 12:00 е решението што Ви е потребно.

На цената за Domestic Express 18:00 додадете 75,00 денари + ДДВ.

Сите цени се изразени во денари и без пресметан ДДВ (се применува стапка од 18% ДДВ). Дозволена максимална тежина по пратка е 30 кг. Во согласност со ДХЛ правилата и условите на работење. За повеќе информации за достапноста на услугите стапете во контакт со Секторот за грижа за корисници, на тел. 02/15333, опција 1.

ДАЛИ СТЕ ПОДГОТВЕНИ ДА ИСПРАКАТЕ ПРАТКИ?



Добијте понуда за транспорт во MyDHL+



Јавете се во Секторот за грижа за корисници, на следниот телефонски број за контакт: 02/15 333



Најдете ја Вашата најблиска ДХЛ Експрес канцеларија

Поврзете
се со нас

ДХЛ Експрес Македонија

Ул. 32 бр. 5 Нас. Илинден

1041 Скопје

Р. Македонија

Информациите во водичот се со важност од 1ви Јануари 2022 година.

ДХЛ го задржува правото да направи промена на која било информација во секое време.